

## ЗАПИСНИК

### Од 12-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 12-та редовна седница на ден 16.08.2018 година (Четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.

Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.

На седницата на Совет од оправдани причини не присуствуваа членовите:Виолета Ристова и Бранко Трајков.

На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Верче Миткова, Бранко Андонов и Габриела К. Ефимова претставници од општинската администрација, Наце Иванов претставник од ЈКПД „Турија“ Василево.

По отворената расправа по записникот од еднаесетата седница на Совет на општина Василево одржана на ден 13.07.2018 година немаше забелешки, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

За работа на 12-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.

## ДНЕВЕН РЕД

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. 2018
8. 01.01.2018 30.06.2018 1.
- 01.01.2018 30.06.2018 2.

9.			
		01.01.2018	30.06.2018
10.			3.
	01.01.2018	30.06.2018	2018
11.			
12.			
13.			

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 12-та седница на Совет на општина Василево за збор се јави Атанас Ристов член на Советот на општина Василево поради нецелосно доставена документација на единаесетата седница на Совет рече дека беше одложено да се достават оригинал медицински документи наоди и мислења по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци, Советот на општина Василево го одложи барањето да се разгледа на 12 -та седница од тие причини предлага дополнување на дневниот ред: како дополнителна 14–та точка од дневниот ред да биде Донесување на Одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци.

За збор се јави Марјан Трајков рече дека на минатата седница беше одложена точката Советнички прашања до градоначалникот и претседателот на Совет за оваа седница, побара образложение зошто точката не е ставена на дневен ред праша дали градоначалникот не е подготвен да одговори на прашаната.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека точката Советнички Прашања на минатата седница беше ставена на гласање не помина, секогаш општината е отворена за соработка кој кога сака може секогаш одговор да добие.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека секогаш во канцеларијата е на располагање за тоа одлучува претседателот на Советот, доколку советничката група на ВМРО-ДПМНЕ се договори кој ден и термин им одговара стои на располагање да одговори Доколку не ќе бидат повикани претставници од општинската администрација за да се одговори на сите поставени прашања.

Марјан Трајков рече дека се согласува дека градоначалникот стои на располагање ногу пати за многу прашања бил кај градоначалникот но седниците на Совет се од јавен карактер треба да има отворени дебати, на седницата нема присутни новинари сите прашања што ќе бидат поставени да бидат јавни да може да бидат запознаени сите граѓани, побара во иднина да се одреди ден и термин да им биде овозможено на советниците да постават прашања.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека прашањето е на место за тоа дали ќе има точка на дневен ред советнички прашања или не за тоа одлучува претседателот на Совет. Тој како градоначалник на општината секогаш бара време и можност за соработка и навремено информирање на граѓаните на општина Василево и соработка со другите општини се што е потребно стои на располагање имајќи го искуството од предходната локална влас на чело со бившиот градоначалник Ванчо Стојанов како функционираше тогаш градоначалникот кога и то личној тогаш беше член на

Совет во неговиот мандат од девет години никогаш не им беше овозможено да поставуваат советнички прашања барем на една седница, рече дека тој како градоначалник никогаш нема да оди по тој принцип на работа затоа бара и разгледува можност кога ќе им одговара на советничката група од ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат примани и ќе им биде одговорено на сите прашања што ќе бидат поставени.

Марјан Трајков рече дека не се однесува само за поставување на советнички прашања од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ туку и од другите партии. Што се однесува за предходниот градоначалник тоа е друго време Предходниот градоначалник Славе Христов самиот настојуваше да има советнички прашања со што советниците повеќе бидат запознаени

Наце Коцев член на Советот на општина Василево рече дека сака да се надоврзе од предходната седница има забелешка за Барање за финансиска помош поднесено од село Пиперево од лице со психички проблеми неспособно без татко Барањето беше одбиено од причина што општината не е во можност да доделува финансиска помош сега гледа дека пак се доделува .

Немаше друг пријавено за збор предложениот предлог на Атанас Ристов како 14–та точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци, беше ставен на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Дневниот ред со усвоениот предлог: Како 14–та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

## 1.

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред -

за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансии рече дека на седница на комисијата беше разгледана од 5 присутни члена комисијата ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Марјан Јане градоначалник на општина Василево даде образложение за првите шес точки рече дека Советот треба да се донесе Одлука за трите проектни документации каде што имаат можност да се аплицират во мерките 321, 322 и 323 на јавниот повик објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во Руралниот развој на земјоделството. Во првата точка се работи за реконструкција за реконструкција и ревилитизација на локалниот пат Владевци с. Сушево во должина од 1880 м ширина од 4м во самото населено место надвор од населено место ширината на патот ќе биде 5м со банкџини од двете страни на улицата. Вкупната вредност на проектот изнесува 15.600.000 денари со вклучено ДДВ. Вториот проект што ќе се аплицира се однесува за реконструкција и ревилитизација на улица во населено место Василево од поштата до црквата во должина од 216 м со изградба на атмосферска канализација, пешачка патека од двете страни на улицата со



гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.

4.

По отворената расправа по четвртата точка: -

за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седница комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка: -

, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

5.

По отворената расправа по петата точка: -

за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седница комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор петата точка -

, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

6.

По отворената расправа по шестата -

- за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор шестата точка -

- , беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.

7.

По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред

2018

01.01.2018

30.06.2018

1. за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, 2 и ,, воздржани,, нема.

	01.01.2018	30.06.2018	
(			—
“		“	”
)	196 580 000	65 000 000	”
	33,5%.	112 000 000	22
800 000		20 %.	
01.01.	30.06	“	”
,	,	,	,
		2 800 000	“
			”
,	48,77 %,	“	”
2 (	)	1 212 000	-
		,	,
		:	”
		1 200 000	,
”	“	,	,
,	,	”	,
		“	,
30.06.2018			

150 , 2 , 200  
 300 . 80 ,  
 300 100 ,  
 01.01. 30.06.2018  
 „ “ ,  
 „ “  
 20%

Немаше друг пријавено за збор седмата точка од дневниот ред.

2018

01.01.2018

30.06.2018

1. беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,3 и ,, воздржани,, нема.

8.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред

01.01.2018

30.06.2018 2.за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,2 и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред:

01.01.2018

30.06.2018 2. беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,3 и ,, воздржани,, 1

9.

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред

01.01.2018

30.06.2018 3. за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, 2 и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред

01.01.2018

30.06.2018 3. беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4

10.

По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред:

2018

01.01.2018

30.06.2018

за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, 2 и ,, воздржани,, нема.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение по 2018 .

” ”

” ”

,

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред

2018

01.01.2018

30.06.2018

беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 3 и ,, воздржани,, нема.

11.

По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред:

, за

збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема беше усвоен предлогот да се доделат средства во висина од 8000 денари.

Марјан Трајков имаше забелешка околу доделувањето на финансиската помош рече дека на минатата седница претседателот на Советот Крсте Панев рече дека поради



лошата финансиска состојба на општината нема повеќе да се доделуваат финансиски средства сега пак се случува на секоја седница да бидат изберени еден или двајца да се доделува финансиска помош а на советниците не им е исплатено надоместок за шес месеци според него не треба да се гледа партиски да се задоволуваат потребите на одредени лица. Според него треба да се престане со доделување на финансиска помош.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека се доделува финансиска помош таму каде што има потреба нема партиска поделба подеднакво се доделуваат на сите без разлика чиј е предлогот имаше точка барање за финансиска помош на седницата на комисијата се гласаше по предлогот на советничката Сања Христова од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ предлогот беше усвоен од сите советници.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во висина од 8000 денари

\_\_\_\_\_ , беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1

Точката:

8000

\_\_\_\_\_ беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1

## 12.

По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред:

за збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема беше усвоен предлогот да се доделат средства во висина од 8000 денари.

Марјан Трајков рече дека го познава лицето е спортист навистина има повреди навистина се потребни средства за лекување смета дека овие средства од 8000 денари не се доволни негов предлог е да се доделат средства во висина од 20.000 денари

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во висина од 8000 денари

\_\_\_\_\_ , беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5

Предлогот од Марјан Трајков да се доделат средства во висина од 20.000 денари

\_\_\_\_\_ , беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево гласаше со 5 гласа,, за,, ,, против,, 8 и ,, воздржани,, нема предлогот на Марјан трајков не е усвоен.

Точката:

8000

\_\_\_\_\_ беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5



По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев ја затвори 12- та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:  
Зора Коларова

**Совет на општина Василево**  
**Претседател,**  
**Крсте Панев**